

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

Официјални правила на наградната игра “Бекутан те негува, Бекутан те наградува!
40 награди неделно, за 40 години Бекутан“

Член 1 ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Наградната игра “Бекутан те негува, Бекутан те наградува!” е МЕККЕН ДОО Скопје,
со седиште во Скопје, ул. Пиринска бр.23, 1000 Скопје (во понатамошниот текст Организатор)

Член 2 ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Официјалното име на Наградната игра е “Бекутан те негува, Бекутан те наградува”. Наградната
игра ќе започне на 21.5.2018 (со почеток од 00:01 часот) и ќе трае до 9.9.2018 година (до 23:59
часот).

Член 3 ТЕРИТОРИЈА

Наградната игра се организира и се спроведува на целата територија на Република Македонија.

Член 4 ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Наградната игра организирана од МЕККЕН ДОО Скопје, во својство на Агенција на Алкалоид АД
Скопје (Нарачател), е промоција на компанијата и производите кои ги нуди, односно
рекламирање на Бекутан производите на територијата на Република Македонија.

Член 5 РЕКЛАМИРАЊЕ

Наградната игра ќе се рекламира во електронските медиуми (телевизија, радио и интернет), како
и на местата каде се продава.

Член 6
ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НАГРАДНАТА ИГРА

Производите кои се дел од наградната игра се:

ВЕСУТАН КРЕМИ

ВЕСУТАН КРЕМ ЗА ДЕЦА 35мл, ВЕСУТАН КРЕМ ЗА ДЕЦА 50мл, ВЕСУТАН КРЕМ ЗА ДЕЦА 100мл, ВЕСУТАН КРЕМ ЗА ДЕЦА 75мл туба/тегла, ВЕСУТАН КРЕМ ЗА ДЕЦА 150мл туба/тегла, ВЕСУТАН ВИТАМИНСКА МАСТ 50мл, ВЕСУТАН ВИТАМИНСКА МАСТ 100мл, ВЕСУТАН ВИТАМИНСКА МАСТ 100мл/тегла/, ВЕСУТАН ВИТАМИНСКА МАСТ 200мл, ВЕСУТАН ЗАШТИТЕН КРЕМ СО ZnO 75мл, ВЕСУТАН ЗАШТИТЕН КРЕМ СО ZnO 50мл/тегла/, ВЕСУТАН ХИДРАТАНТЕН КРЕМ 100мл, ВЕСУТАН ХИДРАТАНТЕН КРЕМ 200мл, ВЕСУТАН КРЕМ СО БАДЕМ 50мл, ВЕСУТАН КРЕМ СО БАДЕМ 100мл, ВЕСУТАН КРЕМ СО БАДЕМ 200мл

ВЕСУТАН ТЕЧНА ЛИНИЈА

ВЕСУТАН ПЕНЛИВО 200мл, ВЕСУТАН ПЕНЛИВО СО КАМИЛИЦА 200мл, ВЕСУТАН ПЕНЛИВО СО ОБЕС 200мл, ВЕСУТАН ПЕНЛИВО 400мл, ВЕСУТАН МАСЛЕНА КУПКА 150мл, ВЕСУТАН ШАМПОН ЗА ДЕЦА 200мл, ВЕСУТАН ШАМПОН ЗА ДЕЦА 400мл, ВЕСУТАН ШАМПОН ЗА ДЕЦА 750мл, ВЕСУТАН ШАМПОН СО КАМИЛИЦА 200мл, ВЕСУТАН ШАМПОН СО ОБЕС 200мл, ВЕСУТАН ШАМПОН И КУПКА 2во1 200мл, ВЕСУТАН ШАМПОН И КУПКА 2во1 400мл, ВЕСУТАН ШАМПОН И КУПКА СО ПУМПА 400мл, ВЕСУТАН ШАМПОН И КУПКА 2во1 750мл

Член 7
ПРАВО НА УЧЕСТВО

Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во Република Македонија, со купување на производот кој е предмет на оваа наградна игра. Право на учество во наградната игра немаат вработените во МЕККЕН ДОО Скопје и Алкалоид АД Скопје како и членовите на потесниот круг на нивните семејства.

Со учество во Наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите.

Член 8
МЕХАНИЗАМ И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

“Бекутан те негува, Бекутан те наградува“ е наградна игра која ќе се спроведе преку СМС сервисите на сите мобилни оператори во Р. Македонија и преку користење на јавниот Вибер профил на Бекутан (Алкалоид).

Секое заинтересирано лице (наведено во член 6) за да учествува во наградната игра, потребно е да купи Бекутан производи (наведени во член 5) во вредност од 200 денари. Учесниците треба да ја чуваат фискалната сметка неоштетена се до крајот на наградната игра и да се вклучат во наградната игра на два начина:

1/ Почнувајќи од 21.5.2018 година (00:01 часот) и заклучно со 9.9.2018 година (23:59 часот) ќе може да праќаат СМС порака на телефонскиот број 149 491 од кој било мобилен оператор во Р.

Македонија. Цената на секоја порака е 5,9 денари за СМС со вклучен ДДВ и е на товар на испраќачот. Организаторот нема удел во менување на цената на СМС пораката и затоа Организаторот не превзема одговорност за можна промена на цената на пораките.

2/ Почнувајќи од 21.5.2018 година (00:01 часот) и заклучно со 9.9.2018 година (23:59 часот) ќе може да праќаат бесплатни пораки на јавниот Вибер профил на Бекутан (Viber Becutan public account). Учесството преку Вибер е бесплатно.

Пораката треба да ја има следната содржина: Бекутан (празно место) број на фискална сметка (празно место) име и презиме. Пораката треба да го содржи оригиналниот број на фискалната сметка, каде е назначено дека се купени Бекутан производи во вредност од 200 денари. Ако е успешно испраќањето на бројот на фискалната сметка, учесникот ќе добие потврдена СМС порака за учество и линк до интернет страницата, <http://becutan.com.mk/>, каде ќе може да ги прочита правилата за игра.

Учесникот кој го испратил бројот на фискалната сметка преку една од двете понудени опции ќе добие потврда за учество преку користениот канал, со информација дали фискалната сметка е валидна, дали претходно била искористена и статусот за учество.

Еден учесник може да испрати неколку различни фискални броеви и да ги зголеми своите шанси за добивка на награда, но еден учесник може да добие само една награда во текот на едно неделно извлекување и само една главна награда. Секој фискален број од една фискална сметка издадена од еден трговски објект може да биде испратен само еднаш на еден од двата понудени начина. Еден учесник, за едно неделно извлекување, може да испрати максимум 2 пораки со истиот број на фискална сметка издадени од два различни трговски објекти.

Точниот фискален број кој е успешно испратен преку СМС порака или преку порака на јавниот Вибер профил на Бекутан, влегува во учество освен ако претходно истиот не бил искористен во наградната игра. Во случај два различни учесника да го испратат истиот број на фискална сметка, провајдерот ќе испрати смс порака каде ќе го побара прогресивниот број на фискална сметка по чие испраќање ќе му биде испратена порака со статусот за учество.

СМС пораките или пораките на јавниот Вибер профил на Бекутан на учесниците во наградната игра, кои содржат неточни, нецелосни или невалидни фискални броеви нема да бидат земени предвид и нема да учествуваат во неделните извлекувања и извлекувањата за главните награди. Учесникот кој не ги исполнува другите услови за учество (доколку фискалната сметка не е на учесникот, не ја исполнува возрасната граница и слично) ќе биде дисквалификуван од наградната игра и ќе го изгуби правото на добивање награда. Организаторот на наградната игра го задржува правото да ги одбие сите СМС-пораки со содржина/кодови кои се стекнати на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани, измислени или модифицирани на кој било начин.

Организаторот и операторите не се одговорни за евентуални потешкотии на мобилните мрежи или за прекините во комуникација.

Во наградната игра забрана за учество имаат лицата кои за времетраењето на наградната игра се вработени кај приредувачот на наградната игра (Меккен Доо Скопје), Нарачателот (Алколоид АД Скопје), провајдерот на софтверот за извлекување на наградите НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ и членовите на нивните потесни семејства.

Правилата на наградната игра, начинот и условите за учество во наградната игра, како и нејзиното времетраење, приредувачот ќе ги објави на официјалната веб-страница на Алкалоид АД Скопје <http://becutan.com.mk/>, пред започнување на наградната игра, а по добивањето на согласност од страна на Министерството за финансии.

Член 9
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Добитниците во наградната игра ќе се извлекуваат по електронски пат преку компјутерска селекција од базата на испратени пораки. Базата на квалификувани корисници ќе биде составена од корисници на Алкалоид АД Скопје кои:

- купиле Бекутан производи во вредност од 200 денари
- испратиле СМС порака на соодветниот телефонски број или на јавниот Вибер профил на Бекутан со бројот од фискалната сметка

Во извлекувањето на добитниците нема да влијае човечки фактор.

Почнувајќи од 21.5.2018 година (00:01 часот) и заклучно со 9.9.2018 година (23:59 часот), наградната игра е во траење од 16 недели.

Наградите ќе се извлекуваат еднаш неделно, секој понеделник во 12 часот. Секоја недела ќе бидат извлекувани по 40 награди и тоа по следниот редослед:

Недела 1 пораките испратени од **21 мај** (00:01 часот) до **27 мај** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 28 мај во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
iPhone8	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лего коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 2 За пораките испратени од **28 мај** (00:01 часот) до **3 јуни** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 4 јуни во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лего коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 3 За пораките испратени од **4 јуни** (00:01 часот) до **10 јуни** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 11 јуни во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 4 За пораките испратени од **11 јуни** (00:01 часот) до **17 јуни** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 18 јуни во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Патување во Леголенд Гунзбург	1
iPhone8	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	28

Недела 5 За пораките испратени од **18 јуни** (00:01 часот) до **24 јуни** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 25 јуни во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 6 За пораките испратени од **25 јуни** (00:01 часот) до **1 јули** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 2 јули во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 7 За пораките испратени од **2 јули** (00:01 часот) до **8 јули** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 9 јули во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
iPhone8	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 8 За пораките испратени од **9 јули** (00:01 часот) до **15 јули** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 16 јули во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Патување во Дизниленд Париз	1
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	28

Недела 9 За пораките испратени од **16 јули** (00:01 часот) до **22 јули** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 23 јули во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 10 За пораките испратени од **23 јули** (00:01 часот) до **29 јули** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 30 јули во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
iPhone8	1
вредносен ваучер од Skorje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 11 За пораките испратени од **30 јули** (00:01 часот) до **5 август** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 6 август во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 12 За пораките испратени од **6 август** (00:01 часот) до **12 август** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 13 август во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Патување во Леголенд Гунзбург	1
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	28

Недела 13 За пораките испратени од **13 август** (00:01 часот) до **19 август** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 20 август во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
iPhone8	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 14 За пораките испратени од **20 август** (00:01 часот) до **26 август** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 27 август во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 15 За пораките испратени од **27 август** (00:01 часот) до **2 септември** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 3 септември во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	29

Недела 16 За пораките испратени од **3 септември** (00:01 часот) до **9 септември** (23:59 часот), 2018 година, во понеделник на 10 септември во 12 часот ќе бидат извлечени 40 добитници на следните награди:

Вид на награда	Број на награди
Патување во Дизниленд Париз	1
Детски велосипед	1
вредносен ваучер од Skopje City Mall	1
Instant Film Camera	1
Сет од лево коцки	1
Бекутан гифт сет кутија со ранец	7
Бекутан пакет со 5 производи	28

Сите учесници кои имаат испратено порака до денот пред извлекувањето најдоцна до 23:59 часот, имаат право на учество во неделните извлекувања. Квалификуваните СМС пораки во рамки на неделното коло учествуваат во неделното извлекување. Квалификуваните СМС пораки во рамките на неделното коло, а кои не се извлечени како добитни во неделните извлекувања, учествуваат во понатамошните извлекувања само за главните награди: Патување во Леголенд и Патување во Дизниленд.

Добитниците на награди во наградната игра ќе бидат извлечени по случаен избор, преку софтвер. Неделните награди ќе се извлекуваат автоматизирано, без влијание на човечки фактор од страна на специјално креиран софтвер за оваа намена инсталиран во просториите на НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. Црвена Скопска Општина бб, 1000 Скопје. При извлекувањето ќе биде проверувана содржината на СМС-пораките и Вибер пораките и дали се запазени правилата на наградната игра.

Во извлекувањето на наградите за секое извлекување ќе се извечат по двајца резервни добитници. Доколку се појави пречка за доделување на наградата, наградата ќе ја добие првиот резервен добитник, па доколку постои уште една пречка за доделување, наградата ќе ја добие вториот резервен добитник.

Извлекувањето на неделните награди ќе биде контролирано од страна на комисија составена од провајдерот: НТХ МЕДИА, Македонија ДООЕЛ. Извлекувањето на наградите ќе се врши автоматски преку софтвер во канцелариите на провајдерот.

За извлекувањето на главните награди, Патување во Леголенд Гунзбург x 2 и Патување во Дизниленд Париз x 2 ќе биде присутна жири комисија со следните претставници:

1. Претставник од Алкалоид АД Скопје
2. Претставник од Меккен Доо Скопје
3. Претставник од НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Наградите ќе бидат доставени во рок од 30 дена, од објавување на добитниците или преку претходно договорено време меѓу добитникот и Организаторот.

Член 10

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАГРАДНАТА ИГРА

Добитниците на награди ќе бидат објавени во рок од 3 дена од извлекувањето на интернет страницата <http://becutan.com.mk/> во посебен дел на страницата креиран за оваа намена, со објавување на име и презиме, бројот на фискалната сметка и на телефонскиот број од кој е испратена СМС-порака или Вибер порака. Исто така, добитниците ќе бидат известени преку СМС или Вибер порака, на наведениот телефонскиот број. На крајот на наградната игра, сите имиња на добитниците ќе бидат објавени во рок од 3 дена и поставени на интернет страницата <http://becutan.com.mk/>, во посебен дел на страницата креиран за оваа намена.

Член 11

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ

Добитникот ќе добие СМС/Вибер порака на доставениот телефонски број со следната содржина: “Ви честитаме на освоената награда, очекувајте да Ве контактираме за нејзино подигање. Доколку не бидете достапни во следните 3 дена го губите правото на награда.” Истиот период Организаторот ќе го контактира победникот за понатамошниот процес.

Доколку учесникот не е достапен во следните 3 дена од било која причина, за која не е и нема да биде одговорен Организаторот, тој/таа го губи правото на награда. Организаторот нема да има дополнителна одговорност кон учесникот.

Член 12

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ќе бидат доделени не подолго од 30 дена од извлекувањето на истите. По истекот на 30-те дена Организаторот нема никаква одговорност околу наградите. Добитниците не може да ги заменат своите награди за паричен износ еднаков на нивната вредност, ниту пак за кој било друг предмет.

Наградите Бекутан гифт сет кутија со ранец и Бекутан пакет со 5 производи на добитниците ќе им бидат испратени по пошта, додека сите останати награди добитниците ќе треба да ги подигнат лично во просториите на Организаторот, односно Меккен Доо Скопје на ул. Пиринска бр 23, 1000 Скопје, во период од 10 до 14 часот, секој работен ден од понеделник до петок.

Член 13

УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Добитникот наградата ќе може да ја подигне со приложување документ за лична идентификација и со приложување на доказ оригинална фискална сметка чиј број бил испратена за учество во наградната игра, каде се наведени Бекутан производи во вредност од 200 денари.

Доколку добитникот од која било причина не може да приложи доказ, оригинална фискална сметка каде се наведени Бекутан производи во вредност од 200 денари, во тој случај нема да може да ја подигне наградата.

Доколку добитникот од која било причина не е во можност да ја подигне наградата, може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување на Организаторот, но само со законско овластување од страна на добитникот, заверено на нотар.

Ако добитникот го откаже подигнувањето на наградата од која било причина, должен е за тоа да го известува Организаторот.

При подигнување на наградата ќе биде потпишана потврда дека наградата е подигната од страна на добитникот.

Организаторот е должен да провери дали се исполнети сите услови за учество и дали добитникот ги исполнува сите услови за подигнување на наградата, согласно правилата.

По предавањето на наградата, Организаторот нема никаква одговорност кон добитникот на наградата во однос на користењето на истата, освен одговорностите наведени во правилата.

Организаторот нема одговорност за достава на наградата и нема да покрие било какви дополнителни трошоци, како што е транспорт или друг тип на трошоци (на пример регистрација, дополнителни трошоци и друго), трошоци за реализација кои не се опишани во правилата или во посебно потпишан договор помеѓу Организаторот и добитникот.

Организаторот не е одговорен, доколку добитникот не е во можност да ја подигне или користи наградата.

Резултатите за прогласување на добитниците се конечни.

Член 14
НАГРАДЕН ФОНД

Наградната игра располага со следниот фонд на награди (вкупно 640)

2 x Патување во Леголенд, Гунзбург, за 4 члено семејство

2 x Патување во Дизниленд Париз за 4 члено семејство

5 x iPhone8 мобилен телефон

5 x Sony Playstation (PSP 4 Pro)

6 x Детски Велосипед Polar Santa Fe

16 x вредносен ваучер за Скопје City Mall од 5,000мкд

16 x Instant film камера

16 x Сет од Lego коцки

112 x Бекутан гифт сет кутија со ранец

460 x Vecutan пакет со 5 производи

Вкупниот награден фонд за оваа Наградна игра со вклучен ДДВ изнесува **1.707.792,00 денари.**

ВИД НА НАГРАДА	Количина	Единична цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	ДДВ18%	Вкупно со ДДВ
Патување во Леголенд Гунзбург за 4 члено семејство	2	186000	372000	0	372000
Патување во Дизниленд Париз, за 4 члено семејство	2	195672	391344	0	391344
iPhone 8	5	40000	200000	36000	236000
Sony Playstation (PSP 4 Pro)	5	19060,169	95300,85	17154,153	112455
Детски Велосипед Polar Santa Fe	6	7871	47227	8501	55728
Ваучер за Скопје City Mall во вредност од 5,000мкд	16	5000	80000	14400	94400
Instant film камера	16	5931,36	94901,69	17082,31	111984
Сет од Lego коцки	16	1822,12	29153,95	5247,70	34402
Бекутан гифт сет кутија со ранец	112	580,50	65016	11702,88	76719
Бекутан пакет со 5 производи	460	410,39	188779,4	33980,29	222760

Количината на наградите од Наградната игра е ограничена и нема да бидат доделени повеќе награди од оние кои што се претходно определени. Замена за наградите со други награди, со парична или друга противвредност не е дозволена. Организаторот не се обврзува да понуди друг тип на награда во истата противвредност од планираните награди.

Учесниците во Наградната игра немаат право да бараат награди во поголема вредност или од различен вид од назначените во правилата од страна на Организаторот.

Член 15

ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество, и ако целосно ги почитуваат Правилата на Наградната игра.

Член 16

ДАНОЧНИ ОБВРСКИ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ

Организаторот е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани со наградите вклучувајќи го и персоналниот данок на доход.

Секој од добитниците ќе добие потврда за добивка со подмирен персонален данок, подготвена и заверена од организаторот на наградната игра.

Член 17

СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСЕТЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Одобрение за обработката на личните податоци

Со испраќање на СМС-порака или Вибер порака, за учество во оваа наградна игра, учесникот ја дава својата согласност Организаторот да ги обработува неговите лични податоци (име и презиме, адреса, број на мобилен телефон). Целта на користење и трансфер на податоци од страна на Организаторот, е исклучиво да помогне во спроведувањето и администрирањето на учеството во Наградната игра.

Со учество во наградната игра, учесникот се согласува да ги даде личните податоци на Организаторот, за користење при реализација на наградата игра, без временско ограничување. Организаторот има право да ги користи личните податоци на секој учесник за потребите на наградната игра. Организаторот не смее да ги користи податоците за било која друга намена, која не е во согласност со законот и ќе ги користи само за потребите на наградната игра. Личните податоци на учесниците на наградната игра, ќе се користат само согласно Законот за заштита на лични податоци (Службен весник на Република Македонија број 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 153/2015 и 99/2016).

Член 18
ГРЕШКИ

Во случај на печатни грешки во рекламните материјали Организаторот нема да се смета за одговорен.

Член 19
ОДГОВОРНОСТ

Со плаќањето на персоналниот данок и преземањето на наградите, престануваат понатамошните обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитниците.

Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на наградите, како и плаќање на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користењето на наградата.

Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека учествува во наградната игра на свој сопствен ризик.

Со самото учество во наградната игра учесникот се согласува, доколку биде извлечен за некоја од наградите, неговите лични податоци да бидат јавно објавени.

Организаторот на наградната игра не дава гаранција дека учесникот ќе добие награда доколку потроши поголема сума на пари.

Организаторот не одговара во случај кога добиена награда не може да биде дадена или искористена поради невозможност потенцијалниот добитник или негов претставник да се јави и да ја добие наградата во определените рокови или поради други технички или правни пречки врзани со конкретниот добитник или негов претставник и поради околности предизвикани од виша сила, нормативни или законски ограничувања или други околности.

Член 20
ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволен учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на објавувањето на добитниците на наградите за секое коло, да поднесе приговор во писмена форма до Организаторот. Организаторот е должен писмено да одговори на приговорот во рок од 8 дена од приемот на истиот.

Член 21

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Наградната игра може да се прекине само во случај ако настапат околности за кои Организаторот на наградната игра не е одговорен, односно ако постојат околности кои Организаторот не можел да ги спречи, отстрани или избегне.

Член 22

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ

Евентуално настанатите спорови помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје во согласност со важечките закони во Република Македонија.

Член 23

ВАЖНОСТ НА ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Правилата ќе започнат да се применуваат откако Министерство за Финансии ќе издаде дозвола за приредување на наградна игра и ќе важат се до завршување на наградната игра. Со учество во Наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски утврдени во овие правила.

За МЕККЕН ДОО
Јелена Арсовска
Управител